



Република Северна Македонија
ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА

Republika e Maqedonisë së Veriut
AGJENCIA-TEKNIKE OPERATIVE



Republic of North Macedonia
OPERATIONAL-TECHNICAL AGENCY

ДОГОВОР

за набавка на канцелариска опрема, Дел 2-друга опрема

Склучен на _____ 2022 година, помеѓу:

1. Оперативно-техничката агенција Скопје, со седиште на ул. „Орце Николов“ број 48, поштенски факс 236, 1000 Скопје, ЕДБ: МК 4080018576757, ЕМБС: 7309279, претставувана од директорот Зоран Ангеловски (во понатамошниот текст: Договорен орган), и
2. Трговско друштво за вработување на инвалидни лица-заштитно друштво за производство, трговија и услуги Филаделфија ДООЕЛ Кочани, со седиште на ул. „д-р. Николич“ број 1, Кочани, ЕДБ: 4013992100094, ЕМБС: 4551931, претставувано од управителот Горанчо Стојановски (во понатамошниот текст: Носител на набавката)

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој договор е набавка на Дел 2-друга опрема согласно описот во техничката спецификација која е составен дел на тендерската документација со арх.бр. 05-229/2 од 11.04.2022 година, по спроведената постапка од мала вредност со објавување на оглас број 06235/2022, во сè според прифатената понуда на носителот на набавката од страна на договорниот орган доставена преку ЕСЈН на ден 27.04.2022 година во 22:36 часот. Договорниот орган го задржува правото да ја одреди потребната количина на предметот на набавката, а економскиот оператор се согласува дека не мора да се испорача целата проценета количина, односно некој од горенаведените производи може да го набавува во поголема количина, а некој може во помала во однос на предвидената проценета количина или воопшто да не го нарачува.

Испораката ќе се врши сукцесивно согласно потребите на Договорниот орган
Составен дел на овој договор е:

- Тендерската документација со арх.бр. 05-229/2 од 11.04.2022 година;
- Понудата на понудувачот доставена преку ЕСЈН на на ден 27.04.2022 година во 22:36 часот;
- Одлуката за избор на најповолна понуда број 05-229/6 од 05.05.2022 година.

II. ЈАЗИК НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Јазик на договорот и на другите документи кои претставуваат составен дел на Договорот е македонскиот јазик. Јазик на целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

III. ВРЕДНОСТ НА НАБАВКАТА

Член 3

Цената на секоја поединечна ставка е утврдена согласно прифатената понуда на Носителот на набавката за дел 2, примена преку ЕСЈН на 27.04.2022 година во 22:36 часот, во која се пресметани сите транспортни трошоци, даночни обврски, добивка и сите други трошоци кои се потребни за формирање на цената.



Република Северна Македонија
ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА

Republika e Maqedonisë së Veriut
AGJENCIA-TEKNIKE OPERATIVE



Republic of North Macedonia
OPERATIONAL-TECHNICAL AGENCY

Двете договорни страни се согласни дека вкупната вредност на поединечно купените стоки нема да го надмине износот од 100.000,00 денари без ДДВ, ДДВ во износ од 18.000,00 денари, односно 118.000,00 со пресметан ДДВ.

Двете договорни страни се согласни дека износот од ставот 2 на овој член не е обврзувачки и истиот не мора да биде исполнет во целост.

Цените се фиксни и непроменливи за целото времетраење на Договорот.

IV. НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 4

Плаќањето на износот за испорачаната стока предмет на овој договор се изврши вирмански, во рок од 30 дена од денот на испораката и доставувањето на фактурата во писарницата на Договорниот орган, кон која е приложена копија од нарачката од Договорниот орган и соодветна документација за испорака согласно одредбите на овој Договор.

Доколку економскиот оператор не ја достави уредно потпишана и заверена целокупната документација од став 1 на овој член, Договорниот орган не сноси никаква одговорност за наплаќање за извршената испорака.

V. ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 5

Носителот на набавката е должен да ги испорача стоките во рок од 15 дена по достава на барањето од страна на Договорниот орган, потпишано од одговорното лице по склучување на договорот за јавна набавка.

Носителот на набавката е должен да издаде испратница за испорачаните материјали потпишана од лицата задолжени од договорниот орган и лицето што ги испорачува.

VI. ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 6

Договорниот орган се обврзува дека ќе ја исплати вкупната цена за извршената испорака на начин определен во членот 4 од овој Договор.

Договорниот орган се обврзува електронски или хартиено да достави писмено барање за набавка на стоките од предметната набавка.

Барањето ќе содржи: количина, единечна мера, цена, вкупна вредност на порачката, лице за контакт.

VII. РОК И МЕСТО НА ИСПОРАКА

Член 7

Носителот на набавката е должен стоките предмет на договорот да ги испорачува во рок, место и количина утврдени во нарачката од овластено лице на Договорниот орган согласно описот од техничката спецификација.

Рокот и местото на испорака се задолжителни.



Република Северна Македонија
ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА

Republika e Maqedonisë së Veriut
AGJENCIA-TEKNIKE OPERATIVE



Republic of North Macedonia
OPERATIONAL-TECHNICAL AGENCY

Член 8

За доцнење на договорените рокови, Носителот на набавката се обврзува да му плати на Договорниот орган надомест на штета во висина од 0,5% од вредноста на производите за секој ден доцнење, сметано од првиот ден на доцнење.

Вкупниот износ на казнените пенали не може да премине 10% од вкупната вредност на неиспорачаните производи.

VIII. ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Член 9

Носителот на набавката се обврзува дека при извршување на предметот на набавката, со личните податоци ќе постапува во согласност со упатствата добиени од страна на договорниот орган, при што задолжително:

- Личните податоци во постапката на реализација на предметот на набавката ќе ги обработуваат единствено во согласност со Законот за заштита на личните податоци, почитувајќи ги начелата за заштита на личните податоци;
- Ќе применува соодветни технички и организациони мерки за обезбедување тајност и заштита на обработка на личните податоци на ниво кое е во согласност со прописите на заштитата на личните податоци;
- Личните податоци кои ќе ги обработуваат во текот на реализацијата на овој договор за јавна набавка нема да ги откриваат на трети лица или објавуваат;
- За податоците кои ќе ги обработуваат при реализација на овој договор за јавна набавка ќе обезбедат заштита од случајно, намерно или незаконско уништување или нивно случајно губење, преправање, неовластено откривање или пристап, како и заштита при нивниот пренос од било какви незаконски облици на обработка.

IX. ТАЈНОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ

Член 10

Носителот на набавката се обврзува дека, согласно со добрите принципи на работење, ќе ја чува тајноста на техничките, финансиските и други работни податоци кои имаат карактер на деловна тајна на Договорниот орган, а до кои ќе дојде за време на извршување на договорените работи.

X. КОРУПЦИСКО ИЛИ ИЗМАМНИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ

Член 11

Двете договорни страни се обврзуваат дека, на датумот на влегување во сила на договорот, нејзините директори, службеници или вработени, нè понудиле, ветиле, дале овластување, побарале или прифатиле каква било непотребна парична или оствариле друга предност од каков било вид (или имплицирале дека ќе направат или би можеле да сторат такво нешто во кое било време во иднина) на кој било начин поврзан со овој Договор и дека презеле разумни мерки за да спречат нивни подизведувачи, од нив ангажирани лица или кои било трети страни, кои се под нивно влијание, да го сторат тоа.

Член 12

Договорните страни се согласни да ги применат највисоките стандарди за етичко и законито однесување за време на реализација на овој договор и потврдуваат дека нивните вработени, раководители или било кои нивни посредници немаат дадено, ветено или прифатено било каква парична исплата или друг вид на услуга или незаконска



Република Северна Македонија
ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА

Republika e Maqedonisë së Veriut
AGJENCIA-TEKNIKE OPERATIVE



Republic of North Macedonia
OPERATIONAL-TECHNICAL AGENCY

добивка или корист во врска со преговарањето/склучувањето на овој договор, ниту тоа ќе го сторат во иднина.

Член 13

Договорните страни се согласни дека, во секое време во врска со текот на Договорот и потоа, ќе се придржуваат и дека ќе преземаат разумни мерки за да бидат сигурни дека нивните подизведувачи, од нив ангажирани лица или трети страни, кои се под нивно влијание, дека ќе бидат во согласност со следниве одредби:

1) Договорните страни ќе го забранат следното однесување во секое време и во која било форма, со државни и јавни службеници на меѓународно, национално или локално ниво, политичка партија, партиски службеници, кандидати за јавна функција или директорска позиција, лице со функција или вработен во некоја од Договорните страни, без разлика дали во ова однесување се вклучени директно или индиректно, вклучително и преку трети лица, и тоа:

- Поткуп е понуда, ветување, давање, одобрување или прифаќање на било каква непотребна парична или друга предност, од или за кое било од лицата наведени погоре или за кој било друг, со цел да се добие или задржи деловна активност или друга несоодветна предност, во врска со доделување на договор за набавка, регулаторни дозволи, оданочување, царина, судска и законодавна постапка. Поткупот често вклучува:
 - 1) враќање на дел од исплатеното од склучен договор, на владини или партиски службеници или вработени во другата договорна страна, нивни блиски роднини, пријатели или деловни партнери или
 - 2) користење посредници, како што се агент, подизведуваче, консултанти или трети страни, за каналзирање на исплати на владини или партиски службеници или на вработени во другата договорна страна, нивни роднини, пријатели или деловни партнери.
 - Изнуда или барање нешто од интерес што се смета за барање мито, без разлика дали е поврзано или не со закана и ако барањето се одбие. Секоја страна ќе се спротивстави на било каков обид за изнуда или барање мито и се охрабрува да ги пријави ваквите обиди преку достапни формални или неформални механизми за известување, освен за таквото известување не се смета дека е контрапродуктивно на околностите.
 - Тргување со влијание кое преставува нудење или барање да се оствари незаслужна предност, преку извршување неправилно, вистинско или претпоставено влијание, со цел да се добие од јавен службеник незаслужена предност за вистинскиот поттикнувач на делото или за кое било друго лице
 - Перење на приходите од коруптивните практики кое преставува прикривање или камуфлирање на недозволено потекло, извор, локација, располагање, движење или сопственост на имот, знаејќи дека таквиот имот е приход или кривично дело. „Корупција“ или „Коруптивни практики“ како што се користи во оваа клаузула за борба против корупцијата вклучува мито, изнуда или барање од интерес, тргување со влијание и перење на средствата од приходи од овие практики.
- 2) Во однос на трети страни, предмет на контрола или утврдување на влијание на една страна, вклучително и неограничувајќи се на агенти, консултанти за развој на деловни активности, преставници на продажба, царински агенти, општи консултанти, преговарачи, подизведувачи, франшери, адвокати, сметководители или слични посредници, постапувајќи во име на договорните страни во врска со маркетинг или продажба, договарање на договори, добивање на лиценци, дозволи или други овластувања или



Република Северна Македонија
ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА

Republika e Maqedonisë së Veriut
AGJENCIA-TEKNIKE OPERATIVE



Republic of North Macedonia
OPERATIONAL-TECHNICAL AGENCY

какви било други активности што имаат корист од страната или како подизведувачи во синцирот на снабдување, договорните страни не треба да ги упатуваат, ниту да се ангажираат, ниту дека ќе толерираат впуштање во било какво дело на корупција, да не ги користат како канал за каква било коруптивна пракса ангажирајќи ги само во оној степен што е соодветен за редовно водење на деловната активност на договорната страна и да не им плаќаат повеќе од соодветна награда за нивните легитимно извршени услуги.

Доколку Договорната страна како резултат на користењето на договорно обезбедена ревизија, доколку ја има, од сметководствените книги и финансиската евиденција на другата договорна страна или на друг начин донесе доказ дека втората страна учествувала во материјални или неколку повторени прекршувања на ставот (1), точките 1) и 2), таа соодветно ќе ја извести втората страна и ќе побара од таа страна да ги преземе потребните мерки за поправка во разумен рок и да ја информира за таквото дејство. Доколку втората страна не ги преземе неопходните мерки за поправка или ако таквите мерки за поправка не се можни таа може да се повика на одбрана со докажување дека во моментот кога се појавиле доказите за повреда, таа воспоставила соодветни антикорупциски превентивни мерки, како што е опишано во членот 10 од правилата за борба против корупцијата на Интернационалната стопанска комора до 2011 година, прилагодени на нејзините посебни околности и способни да откриваат корупција и да промовираат култура на интегритет во нејзината организација. Доколку не се преземат мерки за поправки или според случајот одбраната не се повикува ефективно на ефективно остранување на повредите, првата договорна страна може по своја дискреција да одбере да го суспендира или раскине договорот при што се подразбира дека за сите износи извршени до време на прекинот или раскинувањето на договорот ќе постојат како обврска за исплата колку што тоа го дозволуваат важечките закони и други позитивни прописи.

Секој субјект без разлика дали е арбитражен суд или друго тело за одлучување на спорови, кое донесува одлука во согласност со одредбите за решавање на спор произлезен од овој договор, ќе има овластување да ги утврди последиците од договорот од какво било наводно непочитување на оваа антикорупциска клаузула на интернационалната стопанска комора.

XI. РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 14

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска другата договорна страна може да бара исполнување на обврската од страна на второрангираниот понудувач или да го раскине договорот.

Член 15

Договорната страна која поради неисполнување на договорните обврски го раскинува договорот должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна 15 дена по писменото известување.

XII. ОДГОВОРНОСТ ЗА МАТЕРИЈАЛНИ НЕДОСТАТОЦИ



Република Северна Македонија
ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА

Republika e Maqedonisë së Veriut
AGJENCIA-TEKNIKE OPERATIVE



Republic of North Macedonia
OPERATIONAL-TECHNICAL AGENCY

Член 16

Материјалниот недостаток постои ако материјалите ги немаат потребните својства за нивна редовна употреба и/или ги немаат својствата утврдени со тендерската документација.

Член 17

Договорниот орган има право извршените испораки да ги провери за да утврди дали постојат недостатоци, со право на рекламација во рок од 8 дена.

Доколку проверката се изврши во присуство на двете страни Договорниот орган е должен своите забелешки поради видливите недостатоци да му ги соопшти на Носителот на набавката веднаш.

XIII. ИЗМЕНА НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА ВО ТЕКОТ НА НЕГОВАТА ВАЖНОСТ

Член 18

Сите евентуални барања за измена на договорот за јавна набавка во периодот на негова важност односно во текот на реализацијата на договорот може да дојде до негово менување доколку се исполнети условите согласно со член 119 од Законот за јавните набавки.

XIV. ЗАВРШНИ И ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 19

Договорните страни можат да ги дополнат и/или изменат одредбите од овој договор само спогодбено.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Анекс на Договорот.

Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмен облик и ако се потпишани од двете договорни страни.

Член 20

Договорот се склучува во времетраење од 1 (една) година сметано од денот на потпишувањето на договорот, односно до целосна реализација на вредноста на договорот, во зависност кој од условите прв ќе се исполни, при што договорниот орган ќе начува од ставките на понудата согласно потребите на договорниот орган, во рамките на буџетот во тек на времетраење на Договорот

Сите евентуални спорови кои би произлегле од овој Договор, а кои договорените страни не би можеле да ги решат спогодбено, ќе ги решава надлежниот суд во Скопје.

Член 21

Овој договор е составен во 3 (три) еднообразни примероци, од кои 2 (два) за договорниот орган и 1 (еден) за Носителот на набавката.



Република Северна Македонија
ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА

Republika e Maqedonisë së Veriut
AGJENCIA-TEKNIKE OPERATIVE

Договорен орган:
Оперативно-техничка агенција Скопје

директор
Зоран Ангеловски



Republic of North Macedonia
OPERATIONAL-TECHNICAL AGENCY

Носител на набавка:
Филаделфија ДООЕЛ Кочани

управител
Горанчо Стојановски



Изработиле: Главен советник во одделение за управување со човечки ресурси и други правни работи
Главен советник во одделение за финансии
Контролирал: Раководител на одделение за управување со човечки ресурси и други правни работи
Раководител на одделение за финансии
Одобриле: Раководител на Сектор за општи и заеднички работи
Државен советник за општи и заеднички работи

